

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 8 став 1 точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Сл. весник на РМ ” бр.68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14), а во согласност со Правилникот за постапката и Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач, формата и содржината на Уверението за положен испит и Сертификатот за авто-такси возач („Сл. весник на РМ“ бр.98/14). Градоначалникот на Општина Штип го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК

за пријавување заинтересирани лица од Општина Штип, за полагање на испит за добивање на Сертификат за авто-такси возач

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

- 1.1.Предмет на јавниот повик е пријавување на заинтересирани лица од Општина Штип, за полагање на испит за добивање на Сертификат за авто-такси возач.
- 1.2. Испитот го спроведува посебна Комисија за полагање на испит за авто-таски возач, формирана од Градоначалникот.
- 1.3.Испитот се врши кај посебен правен субјект кои ги исполнува законските услови за полагање на испит.
- 1.4.Трошоците за полагање на испитот паѓаат на товар на возачот.

2.ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

- 2.1.Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани лица од Општина Штип, со поднесување на Пријава која содржи:
 - Име и презиме на кандидатот;
 - Датум,година и место на раѓање;
 - Адреса на живеалиште или престојувалиште;
 - Број на лична карта и матичен број.
- 2.2.Пријавените кандидати кон пријавата се должни да достават и Потврда за завршена обука од правно лице кое е овластено од Општината за стручно оспособување на кандидатите.

3.НАЧИН И РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

- 3.1.Лицата од точка 2 поднесуваат Пријава до архивата во Општина Штип, најдоцна два дена пред денот на одржување на испитот.

4.ИСПИТ

- 4.1.Испитот се спроведува најмалку еднаш месечно, со објавување на термините за полагање на web страната на Општина Штип www.stip.gov.mk
- 4.2.Испитот се состои од теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест.
- 4.3.Испитот содржи испитни прашања од две тематски области и тоа:
 - безбедност на сообраќајот на патиштата и
 - превоз на патниците.
- 4.4. Полагање на испитот ќе се одржи на **04.11.2016** год. (Петок) во просториите на Општина Штип (во голема сала), од 15,00 часот.

По спроведувањето на испитот доколку возачот го положи испитот ќе му биде издадено посебно Уверение за положен испит, а во рок од 30 дена му се издава Сертификат за авто-таски возач.

Број 09-1351/4 02.11.2016 година Штип		Градоначалник на Општина Штип м-р Илчо Захариев
---	--	---